

Здружението на граѓани “РОМАВЕРЗИТАС” во рамки на проектот, „ **Вклучени и активни млади**“ финансиран од Европската Унија, **објавува повик за истражувач.**

**Здружението на граѓани “РОМАВЕРЗИТАС”
објавува
Повик за истражувач**

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за истражувач во рамки на проектот: „**Вклучени и активни млади**“, со број на грант IPA/2017/393-661, под-грант на Проектот за младинско изразување спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево, финансиски поддржан од Европската Унија.

Истражувањето ќе биде за потребите на изработка на локална младинска стратегија во Општина Шуто Оризари, а ќе бидат опфатени следниве области: младинско учество, младинско информирање, образование, вработување, култура, спорт и здравство.

1. Опис на работната позиција и работни задачи на истражувач:

- Подготовка на нацрт за квантитативно и квалитативно истражување;
- Координирање на анкетари во процесот на прибирање на податоци;
- Спроведување на квалитативно и квантитативно истражување;
- Обработка на податоци;
- Изготвување на извештај за спроведено емпириско истражување;
- Соработка со координативниот тим за целосно вклучување на истражувањето во финалната локална младинска стратегија.

2. Услови за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови:

- Развиени комуникациски и аналитички вештини;
- Одлични интерперсонални вештини, способности за планирање и спроведување на истражувањето;
- Проактивност и висока исполнителност на работните задачи;

- Мотивираност за придонес во унапредување на положбата на младите преку спроведување на емпириски истражувања.

3. Критериуми при процесот на селекција на кандидати се:

- Завршено високо образование;
- Спроведено најмалку едно истражување;
- Познавање на младинските политики и националната младинска стратегија.

4. Предности при процесот на селекција ќе имаат кандидатите со:

- Завршено високо образование од областа на општествените науки;
- Искуство во спроведување на истражувања поврзани со млади и младински политики.

5. Начин на аплицирање

Пополнување на [пријава во електронска форма](#) и испраќање на кратка биографија (CV) на електронската пошта: info.romaversitasmk@gmail.com (Subject: повик за истражувач).

6. Рок на пријавување

Краен рок на аплицирање : **12.08.2019 година.**

7. Селекција на кандидати

Селекцијата на кандидатите ќе ја вршат членовите на Комисијата за евалуација и селекција во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“ на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“.

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел.: 075/758-535, секој работен ден од 10.00 до 18:00 часот или електронски на е-маил адресата: info.romaversitasmk@gmail.com